

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 193

22 октомври 2018, понеделник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Стр. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3535. Одлука за објавување јавен оглас за избор на член на Државниот совет за превенција на Детско престапништво.....                                                                                                                                        | 2    | 3541. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....                                                           | 4    |
| 3536. Одлука за распишување јавен оглас за назначување на претседател и членови на Советот за граѓански надзор.....                                                                                                                                          | 2    | 3542. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Вевчани.....                                                                                                                                           | 5    |
| 3537. Одлука за распишување јавен оглас за именување на членови на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации.....                                                                                                                                  | 3    | 3543. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип на минерална суровина – песок и чакал на Јавното претпријатие за државни патишта на локалитетот „Широка Падина I“, Општина Свети Николе..... | 5    |
| 3538. Одлука за огласување именување на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....                                                                                                                                                      | 3    | 3544. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје.....                                                                                                                                          | 6    |
| 3539. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 - лесна и загадувачка индустрија КО Породин, Општина Битола..... | 4    | 3545. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Кочани, Општина Кочани.....              | 6    |
| 3540. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....                                                | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3546. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Озормиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Озормиште и КО Озормиште-вон г.р., Општина Желино..... | 7    | 3549. <b>Одлука</b> за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с. Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје..... | 9    |
| 3547. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот „Ада“ с.Мрзенци, Општина Гевгелија.....                                                                                                                                | 9    | 3550. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство Прима градба ДОО Штип на локалитетот „Долно поле“ с.Прибачево, Општина Кочани.....                                                                  | 10   |
| 3548. <b>Одлука</b> за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност.....                                                                                                                                                                                                                                            | 9    | 3551. <b>Програма</b> за дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.....                                                                                                                                                                                                                                 | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 3552. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.129/2017 од 3 октомври 2018 година.....                                                                                                                                                                                                                                         | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-48 |

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3535.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 154 став 3 алинеја 2 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво, претставник на невладините организации за заштита на децата.

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Република Македонија од редот на невладините организации за заштита на децата, во рок од петнаесет дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ до Собранието на Република Македонија да ги достават: пријавата, биографијата и документите со кои потврдуваат дека се државјани на Република Македонија, истакнати работници за заштитата на интересите на децата и дека се претставници на невладината организација за заштита на децата.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6030/1  
18 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

3536.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, членот 48 ставови 2 и 3 од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 71/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР

I. Собранието на Република Македонија распишува јавен оглас за избор на претседател и шест члена на Советот за граѓански надзор (во натамошниот текст: Совет) од кои тројца се експерти и тројца се претставници од невладините организации (здруженија) од областа на заштитата на основните човекови права и слободи, безбедноста и одбраната.

II. Претседател и член на Советот може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на распишување на јавниот оглас со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII степен на образование,
- да има работно искуство од најмалку седум години во областа на правото, телекомуникациите и информатичките технологии или пет години работно искуство кај невладините организации од областа на заштитата на човековите права, безбедноста и одбраната.

III. Заинтересираните кандидати пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, може да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „KoHa“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6031/1      Претседател на Собранието  
18 октомври 2018 година      на Република Македонија,  
Скопје      м-р **Талат Цафери**, с.р.

**3537.**

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, членот 15 став (1) и членот 16 став (1) од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

I. Собранието на Република Македонија распишува јавен оглас за именување на два члена на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Комисија).

II. За член на Комисијата може да биде именувано лице, кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- активно го користи македонскиот јазик,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на информатиката, телекомуникациите, правото или економијата,
- има најмалку пет години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските комуникации и
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

III. Заинтересираните кандидати пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, може да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „KoHa“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6032/1      Претседател на Собранието  
18 октомври 2018 година      на Република Македонија,  
Скопје      м-р **Талат Цафери**, с.р.

**3538.**

Врз основа на членовите 47, 48-а и 48-б од Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/10, 97/15 и 148/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши именување на пет члена на Државната комисија за спречување на корупцијата.

2. За член на Државната комисија за спречување на корупцијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија и да има постојано место на живеење во Република Македонија и
- да има високо образование од областа на правните и финансиските работи и антикорупцијата, да ужива углед во вршењето на функцијата и најмалку осум години работно искуство.

3. Заинтересираните кандидати пријавите, личните биографии и документите со кои го докажуваат исполнувањето на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6033/1                      Претседател на Собранието  
18 октомври 2018 година           на Република Македонија,  
Скопје                                      м-р **Талат Цафери**, с.р.

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3539.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ПОРОДИН, ОПШТИНА БИТОЛА**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Породин, Општина Битола.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 962                                               | Породин             | Статина      | лива                | 3                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 33157 <sup>1</sup> |

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-755/1                      Заменик на претседателот  
16 октомври 2018 година           на Владата на Република  
Скопје                                      Македонија,  
                                                 **Оливер Спасовски**, с.р.

#### 3540.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Основниот суд Скопје II Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари - опрема, кои немаат вредност, односно се дотраени и неупотребливи и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување и отпишување на движни ствари, бр. 02.Су.бр.83/18 од 14.9.2018 година, донесена од Судскиот администратор на Основниот суд Скопје II Скопје.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 44-7230/1                      Заменик на претседателот  
16 октомври 2018 година           на Владата на Република  
Скопје                                      Македонија,  
                                                 **Оливер Спасовски**, с.р.

#### 3541.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Основниот суд Скопје II Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема, кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука за расходување и отпишување на движни ствари – информатичка опрема бр. 02.Су.бр.82/18 од 10.9.2018 година, донесена од Судскиот администратор на Основниот суд Скопје II Скопје.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7231/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**3542.**

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ОСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 12.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ – 1, за потребите на Општина Вевчани, за обезбедување греење и непречено одвивање на наставата во ООУ „Страшо Пинџур“ – Вевчани.

**Член 2**

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени-те нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Општина Вевчани.

**Член 3**

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8566/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**3543.**

Врз основа на член 40-а став (12) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-СВЕТИ НИКОЛЕШТИП НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ШИРОКА ПАДИНА 1“, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. На Јавното претпријатие за државни патишта се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот „Широка Падина 1“, општина Свети Николе, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7585810         | 4629046         |
| T-2   | 7585898         | 4629059         |
| T-3   | 7585938         | 4629077         |
| T-4   | 7585969         | 4629160         |
| T-5   | 7585077         | 4629268         |
| T-6   | 7585050         | 4629446         |
| T-7   | 7585802         | 4629408         |
| T-8   | 7585816         | 4629320         |
| T-9   | 7585691         | 4629301         |
| T-10  | 7585754         | 4629194         |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,092813 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 30.12.2018 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8829/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**3544.**

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

##### Член 1

Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основниот суд Скопје I - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 170/18), во членот 1 алинејата 20 се менува и гласи:

„- Зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4 - 2, влез 1, кат ПР, број 4, намена на посебен/заеднички дел од зграда ЛФ, со површина од  $4 \text{ m}^2$ “.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8886/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**3545.**

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 16.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО КОЧАНИ, ОПШТИНА КОЧАНИ**

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Кочани, општина Кочани.

##### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од  $29442 \text{ m}^2$  ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место   | Катастарска култура | Катастарска класа   |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 4738/1-дел                                        | Кочани              | Трајаново трло | пасиште             | 4                   |
| 4766/4-дел                                        | Кочани              | Драчевиќ       | пасиште             | 4                   |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |                |                     | $29569 \text{ m}^2$ |

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8899/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

3546.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОЗОРМИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ОЗОРМИШТЕ И КО ОЗОРМИШТЕ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА ЖЕЛИНО**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Озормиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Озормиште и КО Озормиште-вон г.р., Општина Желино.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 222803 м2, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр. | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Кататастарска класа |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 150/1-Дел               | Озормиште           | Г. Чевак     | нива                | 1                   |
| 149-Дел                 | Озормиште           | Требак       | нива                | 1                   |
| 148/1-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 158/1-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 144/2-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 158/2-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 143-Дел                 | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 148/2-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 130/2-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 141-Дел                 | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 144/3-Дел               | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 164-Дел                 | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 165/2                   | Озормиште           | Требак       | нива                | 1                   |
| 201                     | Озормиште           | Котлина      | ливада              | 4                   |
| 168/1                   | Озормиште           | Котлина      | нива                | 2                   |
| 168/2                   | Озормиште           | Котлина      | нива                | 2                   |
| 166                     | Озормиште           | Требак       | нива                | 1                   |
| 231/1                   | Озормиште           | Котлина      | нива                | 3                   |
| 225                     | Озормиште           | Котлина      | нива                | 3                   |
| 295                     | Озормиште           | Село         | ливада              | 5                   |
| 165/1                   | Озормиште           | Требак       | нива                | 1                   |
| 337/1                   | Озормиште-вон г.р.  | Јасен        | нива                | 4                   |
| 306/2                   | Озормиште-вон г.р.  | Јасен        | нива                | 3                   |
| 233                     | Озормиште-вон г.р.  | Котлина      | нива                | 3                   |
| 218                     | Озормиште-вон г.р.  | Котлина      | нива                | 3                   |
| 220                     | Озормиште-вон г.р.  | Котлина      | нива                | 3                   |
| 167                     | Озормиште-вон г.р.  | Требак       | нива                | 1                   |
| 188                     | Озормиште-вон г.р.  | Котлина      | нива                | 3                   |

|                                                          |                    |         |        |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------------------|
| 338                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | ливада | 5                           |
| 333                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | ливада | 5                           |
| 334                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 4                           |
| 234                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 199                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | ливада | 4                           |
| 220                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | ливада | 3                           |
| 350/4                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 339                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 306/3                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 307                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 309                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 313                                                      | Озормиште-вон г.р. | Село    | нива   | 3                           |
| 314                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 189                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 190                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 216                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 217                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 224                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | ливада | 4                           |
| 343                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 350/1                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 198                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 4                           |
| 232                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 230/1                                                    | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 296/1                                                    | Озормиште-вон г.р. | Село    | ливада | 5                           |
| 296/2                                                    | Озормиште-вон г.р. | Село    | нива   | 4                           |
| 350/2                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 220                                                      | Озормиште-вон г.р. | Котлина | нива   | 3                           |
| 350/1                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 350/2                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 335                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 4                           |
| 315                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 342/4                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 336                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 4                           |
| 310                                                      | Озормиште-вон г.р. | Село    | нива   | 3                           |
| 351                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 5                           |
| 351                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 350/3                                                    | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | нива   | 3                           |
| 330                                                      | Озормиште-вон г.р. | Јасен   | ливада | 5                           |
| <b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b> |                    |         |        | <b>477900 м<sup>2</sup></b> |

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8900/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**



3547.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ГРАДЕЖНИШТВО ПЕЛАГОНИЈА - ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГЕВГЕЛИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АДА“ С.МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Ада“, општина Гевгелија, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7 627 852       | 4 558 801       |
| T-2   | 7 627 900       | 4 558 799       |
| T-3   | 7 627 945       | 4 558 801       |
| T-4   | 7 627 943       | 4 558 756       |
| T-5   | 7 627 904       | 4 558 758       |
| T-6   | 7 627 863       | 4 558 759       |
| T-7   | 7 627 861       | 4 558 756       |
| T-8   | 7 627 840       | 4 558 771       |
| T-9   | 7 627 819       | 4 558 772       |
| T-10  | 7 627 812       | 4 558 771       |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0.004511 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9144/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

3548.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ**

1. Се одобрува влегување и престој на 40 (четириесет) припадници на Вооружените сили на Република Полска, со возила, вооружување, материјално-технички средства и опрема, на територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовна активност-боево гаѓање со пешадиско вооружување на механизирани единици, кое ќе се изврши на Армискиот полигон Криволак, во периодот од 23-25 октомври 2018 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, исхрана и дневници на припадниците на Вооружените сили на Република Полска, ги обезбедуваат Вооружените сили на Република Полска, а финансиските трошоци за сместување и престој на припадниците на Вооружените сили на Република Полска и потребните капацитети на Армијата на Република Македонија, за изведување на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана, без надоместок.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9163/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

3549.

Врз основа на член 47 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРИЦА“ С. БЕЛЧИШТА, ОПШТИНА ДЕБАРЦА ОД ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРОПОРЦ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С. ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГОРИЧАНКА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на концесијата за експлоатација на минералната суровина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с. Белчишта, општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина-минерална вода на локалитетот „Горица“ с. Белчишта, Општина Дебарца бр.24-5540/1 од 13.11.2014 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина-минерална вода на локалитетот „Горица“ с. Белчишта, Општина Дебарца бр.24-5540/1 од 13.11.2014 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с. Трубарево Скопје, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос на концесијата во износ од 1.549.409,82 денари имателот на концесијата по извршениот пренос е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9178/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**3550.**

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ПРОИЗВОДСТВО ПРИМА ГРАДБА ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДОЛНО ПОЛЕ“ С.ПРИБАЧЕВО, ОПШТИНА КОЧАНИ**

1. Во Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство Прима градба ДОО Штип на локалитетот „Долно поле“ с.Прибачево, Општина Кочани бр.44-4456/1-17 од 2.5.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/18), во точката 1, табелата на Поле 2 се менува и гласи:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7 619 922       | 4 638 277       |
| T-2   | 7 619 977       | 4 638 306       |
| T-3   | 7 619 988       | 4 638 347       |
| T-4   | 7 619 949       | 4 638 328       |
| T-5   | 7 619 909       | 4 638 307       |

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9292/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**3551.**

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“, бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2018 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/2018, 100/2018 и 127/2018) во делот VIII се додава став (4) кој гласи:

„(4) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за јавни инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности не може да изнесува повеќе од 7.000.000,00 денари.“

## II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9439/1  
16 октомври 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3552.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 3 октомври 2018 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-1620/1, донесена од Советот на Општина Кочани на 31 август 2017 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.8/2017).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Државниот инспекторат за локална самоуправа во Скопје, со Решение У.бр.129/2017 од 20 јуни 2018 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашање за нејзината согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека Одлуката е донесена врз основа на член 28 став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), како и член 6 став 2 и член 37 ставови 1 и 2 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005).

Членот 1 од Одлуката определува дека „Советот на Општина Кочани распишува референдум за подрачјето на Општина Кочани заради изјаснување на граѓаните околу овозможувањето услови за населување на бегалци и мигранти на територија на Општина Кочани“ (став 1) и дека „Советот на Општина Кочани го распишува референдумот од претходниот став по сопствена иницијатива“ (став 2).

Според член 2 од Одлуката, „на референдумот на локално ниво, граѓаните на Општина Кочани ќе се произнесат по однос на едно прашање: 1. Дали сте за населување и интеграција на мигранти на територија на Општина Кочани? ЗА ПРОТИВ“.

Во членот 3 се пропишува дека „изјаснувањето по референдумското прашање од членот 2 на оваа одлука се спроведува со цел граѓаните на Општина Кочани да одлучат дали треба да се овозможат услови за населување на бегалци и мигранти на територијата на Општина Кочани“, а според член 4 „Одлуката за референдум се смета за донесена доколку за неа гласале мнозинство од вкупниот број гласачи што гласале, но само доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот список на Општина Кочани“.

Членот 5 од Одлуката определува дека „доколку на референдумот граѓаните на Општина Кочани се изјаснат против овозможувањето услови за населување бегалци и мигранти на територијата на Општина Кочани, Советот на Општина Кочани ќе ги извести надлежните државни органи за донесената одлука“.

Според член 6 од Одлуката, „референдумот на локално ниво ќе се одржи на 15 октомври 2017 година“ (став 1) и „гласањето ќе се спроведе во времето од 7:00 до 19:00 часот“ (став 2), а во членот 7 се утврдува дека „референдумот на локално ниво ќе го спроведе Општинската изборна комисија – Кочани и избирачките одбори“.

Членот 8 пропишува дека „средствата за спроведување на референдумот ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Кочани за 2017 година, во висина од 500.000,00 денари“, членот 9 определува дека „одлуката донесена на референдумот е задолжителна за Советот“, а членот 10 утврдува дека „по еден примерок од Одлуката да се достави до Општинската изборна комисија во Кочани и до Државната изборна комисија“.

Според членот 11 од Одлуката, „Советот за донесената одлука ќе ги информира граѓаните преку локалните, регионалните и националните средства за јавно информирање, преку објавување на огласна табла на Општина Кочани и преку објавување на веб-страницата на Општината“, а според член 12 „оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

5.а) Во врска со положбата на општината во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди дека:

а.1. Според Уставот:

- Локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија (член 8 став 1 алинеја 9);

- „На граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа“ (член 114 став 1). „Единици на локалната самоуправа се општините“ (член 114 став 2);

- „Локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија“ (Амандман XVI точка 1 на Уставот на Република Македонија - „Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2001).

а.2. Европската повелба за локалната самоуправа (донесена на 15 октомври 1985 година во Стразбур), ратификувана со закон („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/1997) определува:

- „Имајќи предвид дека локалната власт е една од главните основи на секое демократско уредување“ (став 2 од Преамбулата на Повелбата);

- „Сметајќи дека правото на граѓанинот да учествува во водењето на јавните работи претставува демократски принцип што важи во сите земји членки на Советот на Европа“ (став 4 од означената преамбула);

- „Убедени дека најнепосредното остварување на ова право е можно токму на локално ниво“ (став 5 од Преамбулата);

- „Убедени дека постоењето на локални власти со вистински одговорности може да обезбеди администрација која истовремено е и ефикасна и блиска до граѓанинот“ (став 6 од Преамбулата);

- „Свесни дека зачувувањето и јакнењето на локалната самоуправа во различните европски земји претставува значаен придонес во изградба на Европа заснована врз начелата на демократија и децентрализација на власта“ (став 7 од Преамбулата);

- Земјите договорнички се договорија за следното: „принципот на локалната самоуправа се утврдува со законодавството на секоја земја договорничка, а онаму каде што е тоа можно – со уставот (член 2 од Повелбата).

Од изнесените уставни одредби произлегува дека локалната самоуправа е утврдена како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, дека на граѓаните им се гарантира правото на локална самоуправа, дека основна единица на локалната самоуправа е општината и дека локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двојно мнозинство и тоа двотретинско мнозинство од вкупниот број на пратеници во Собранието на Република Македонија и мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Од изнесените одредби на Европската повелба за локалната самоуправа, која е дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија според член 118 од Уставот, исто така произлегува дека локалната самоуправа е главна основа односно темелна вредност на секое демократско уредување, дека преку локалната самоуправа најнепосредно се остварува правото на граѓанинот да учествува во водењето на јавните работи, но и граѓанинот ефикасно и во близина да ги реализира своите права, како и дека положбата на локалната самоуправа се уредува со внатрешното право на државата, пред се со устав но и со закон.

б) Во врска со надлежностите на општината во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди дека:

б.1. Според Уставот:

- „Во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот еко-

номски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон“ (Амандман XVII точка 1 на Уставот на Република Македонија – „Службен весник на Република Македонија“ бр.91/2001).

б.2. Европската повелба за локалната самоуправа определува:

- „Основните права и должности на локалните власти се пропишуваат со уставот и со статут. Меѓутоа, со тоа не се спречува врз локалната власт со закон да се пренесуваат и други права и одговорности заради постигнување на специфични цели и задачи“ (член 4 став 1 од Повелбата);

- „Локалните власти, во границите на законот, имаат полно дискреционо право да ги спроведуваат своите иницијативи во врска со сите прашања што (1) не се исклучени од нивната надлежност, (2) ниту пак се ставени во надлежност на некоја друга власт“ (член 4 став 2 од Повелбата).

б.3. Членовите 20, 21 и 22 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), на кои укажува подносителот на иницијативата, се систематизирани во глава III од Законот посветена на „Надлежности на општините“.

Според член 20 од Законот, „општините, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење, што (1) не се исклучени од нивна надлежност или (2) не се во надлежност на органите на државната власт.“

Членот 21 од Законот определува дека „општините самостојно, во рамките на законот, ги уредуваат и вршат работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со овој или друг закон и се одговорни за нивното вршење“ (став 1). „Со законот со кој се утврдуваат други надлежности на општината се определуваат и изворите на финансирање за вршење на тие надлежности“ (став 2). „Надлежностите од ставот 1 на овој член по правило се целосни и исклучиви и не смеат да бидат одземени или ограничени, освен во случаите утврдени со закон“ (став 3).

Во член 22 став 1 од Законот се пропишува дека „општините се надлежни за вршење на следниве работи:

1. Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште;

2. Заштитата на животната средина и природата – мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење;

3. Локалниот економски развој – планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;

4. Комуналните дејности – снабдувањето со вода за пиење; испораката на технолошката вода; одведувањето и пречистувањето на отпадните води; јавното осветлување; одведувањето и третманот на атмосферските води; одржувањето на јавна чистота; собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад; уредувањето и организирањето на јаниот локален превоз на патници; снабдувањето со природен гас и топлинска енергија; одржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребни услуги; изградбата, одржувањето, реконструкцијата и заштитата на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти; регулирање на режимот на сообраќајот; изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација; изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање; отстранувањето на непрописно паркираните возила; отстранување на хаварисаните возила од јавните површини; изградбата и одржувањето на пазарите; чистењето на оцаците; одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк-шумите и рекреативните површини; регулацијата одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови; определувањето на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;

5. Културата – институционалната и финансиската поддршка на културните установи и проекти; негувањето на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности; организирањето културни манифестации; поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво;

6. Спортот и рекреација – развојот на масовниот спорт и рекреативните активности; организирањето на спортски приредби и манифестации; одржувањето и изградбата на објекти за спорт; поддршка на спортски сојузи;

7. Социјалната заштита и заштита на децата – детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување); остварување на социјална грижа за инвалидните лица; децата без родители и родителска грижа; деца со воспитно-социјални проблеми; деца со посебни потреби; децата од еднородителски семејства; децата на улица; лицата изложени на социјален ризик; лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол; подигање на свеста на населението; домување на лица со социјален ризик; остварување на право и воспитување на децата од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита;

8. Образование – основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови;

9. Здравствената заштита – управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравственото воспитување; унапредување на здравјето;

превентивни активности; заштита на здравјето на работниците и заштита при работа; здравствен надзор над животната средина; надзор над заразните болести; помош на пациенти со специјални потреби (на пример, ментално здравје, злоупотреба на деца итн.) и други области кои ќе бидат утврдени со закон;

10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив;

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици;

12. Надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност и

13. Други работи определени со закон.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека во единиците на локалната самоуправа се одлучува за прашања од локално значење и дека тие прашања се од областите кои се наведени во Уставот и од други области утврдени со закон.

Од цитираните одредби на Европската повелба за локалната самоуправа исто така произлегува дека надлежностите на општината се пропишуваат со уставот, но и со статут, а со закон можат да се утврдат и други права и одговорности на општината.

Од изнесените одредби на Законот за локалната самоуправа произлегува дека општините имаат право на своето подрачје да ги вршат работите од јавен интерес од локално значење и тоа (1) уредување и вршење на работите утврдени во членот 22 од Законот за локалната самоуправа - урбанистичко планирање, заштита на животната средина и природата, локален економски развој, комунални дејности, култура, спорт и рекреација, социјална заштита и заштита на децата, образование, здравствена заштита, заштита и спасување на граѓаните, противпожарна заштита (член 20 и член 21 став 1) и (2) уредување и вршење на други работи од јавен интерес од локално значење утврдени со друг закон (член 21 ставови 1 и 2), но доколку работите определени да ги вршат општините со друг закон (1) не се исклучени од надлежноста на општината или доколку овие работи (2) не се во надлежност на органите на државната власт (член 20).

Имајќи ги предвид севкупните напред изнесени правни правила во врска со положбата и надлежностите на општината, Судот утврди дека линијата на раздвојување на положбата и надлежностите на општината од делокругот на државната власт е: материјата што ја уредува општината со свој акт (1) да не е изречно исклучена од надлежноста на општината или таа материја (2) да не е утврдена во надлежност на органите на државната власт.

в) Во врска со референдумот на локално ниво во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди дека:

в.1. Според Уставот:

- „Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните“ (член 2 став 1);

- „Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку (1) демократски избрани претставници, (2) по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување“ (член 2 став 2).

в.2. Член 25 став 1 и член 28 став 1 од Законот за локалната самоуправа, на кои укажува подносителот на иницијативата, се сместени во глава IV посветена на „Непосредно учество на граѓаните во одлучување во општините“.

Член 25 став 1 од Законот определува дека „граѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓаните и референдум, на начин и постапка утврдени со закон“ (став 1).

Според член 28 став 1 од Законот, „граѓаните преку референдум можат да одлучуваат за прашањата од надлежност на општината, како и за други прашања од локално значење“ (став 1).

в.3. Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2005) го определува следното:

- „Референдумот е облик на непосредно изјаснување на граѓаните во одлучувањето за одделни прашања од надлежност на Собранието на Република Македонија, за прашања од надлежност на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, како и за други прашања од локално значење“ (член 2);

- „Референдум на локално ниво распишува советот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје (во натамошниот текст: советот), (1) по сопствена иницијатива и (2) на предлог од најмалку 20% од граѓаните од општината, градот Скопје и општините во градот Скопје“ (член 36 став 1);

- „Референдум на локално ниво може да се распише за донесување на пропис, за прашања што треба да се уредат во општината, градот Скопје и општините во градот Скопје (претходен референдум) или за преоценување на пропис што претходно е донесен (дополнителен референдум)“ – член 38 од Законот.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека највисоката власт им припаѓа на граѓаните, дека тие ја пренесуваат на своите претставници, но и дека граѓаните можат власта да ја остваруваат и преку непосредно изјаснување по пат на референдум и по пат на други облици на непосредно изјаснување.

Од изнесените одредби на Законот за локалната самоуправа и Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните произлегува дека граѓаните во општините можат да одлучуваат непосредно преку референдум за (1) прашања од надлежност на општината или (2) за други прашања од локално значење, при што иницијативата за тоа може да биде од советот на општината или од најмалку 20% од граѓаните на општината, а референдумот може да биде претходен - за прашање за кое не е донесен општински пропис, или дополнителен – ако е претходно донесен пропис и се бара негово преоценување.

Според севкупно изнесените правни правила во врска со референдумот на локално ниво, Судот утврди дека линијата на раздвојување меѓу локалната самоуп-

рава и државната власт е: референдумското прашање (1) да е во надлежност на општината или (2) ако прашањето не е во надлежност на општината, да е од локално значење.

г) Во врска со положбата на мигрантите во правниот поредок на Република Македонија, Судот утврди дека:

г.1. Според Уставот:

- „Странците во Република Македонија уживаат слободи и права гарантирани со Уставот, под услови утврдени со закон и меѓународни договори“ (член 29 став 1);

- „Републиката им гарантира право на азил на странците и на лицата без државјанство, прогонети заради демократско политичко уверување и дејствување“ (член 29 став 2).

Од изнесените уставни одредби произлегува дека странците во Република Македонија ги имаат слободите и правата што им се гарантираат со Уставот под услови утврдени со закон и меѓународен договор, а на странците и на лицата кои се без државјанство, кои бараат азил и кои се прогонети поради демократско политичко уверување и дејствување, им се гарантира правото на азил.

г.2. Законот за азил и привремена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2003, 66/2007, 142/2008, 146/2009, 166/2012, 101/2015, 152/2015, 55/2016 и 71/2016), кој важел во време на донесувањето на оспорената одлука, определува дека:

- ги уредува условите и постапката за добивање и престанок на (1) право на азил на странец или лице без државјанство (во натамошниот текст: странец) кој бара признавање право на азил во Република Македонија, како и правата и должностите на барателите и лицата на кои им е признаено право на азил во Република Македонија, како и (2) условите според кои Република Македонија може да даде привремена заштита, како и правата и должностите на лицата под привремена заштита“ (член 1 ставови 1 и 2).

- „Принципот на локално учество значи обврска на единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за сместување на признаените бегалци и лица од супсидијарна заштита во зависност од економската развиеност и бројот на жителите на единиците на локалната самоуправа, за што одлучува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата)“ – член 11;

- „Постапката за признавање на право на азил во прв степен ја спроведува и донесува одлука Министерството за внатрешни работи преку организациона единица надлежна за азил (во натамошниот текст: Секторот за азил)“ – член 12 став 1. „Против одлуката од ставот 1 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежниот суд“ (член 12 став 2);

- „Министерството за труд и социјална политика со цел да ја олесни интеграцијата на барателите на право на азил или на лицата на кои им е признаено право на азил во Република Македонија ќе изготвува соодветни програми за интеграција“ (член 47 став 2);

- „Барателите на право на азил до донесување на конечна одлука во постапката за признавање право на азил имаат право на: престој; бесплатна правна по-

мош; сместување и згрижување во Прифатен центар или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика, доколку искаже потреба за истото; основни здравствени услуги согласно со прописите за социјалната заштита; право на социјална заштита согласно со прописите за социјалната заштита; право на образование согласно со прописите за основно и средно образование; работа само во рамките на Прифатниот центар или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика, како и право на слободен пристап на пазарот на трудот за барател на право на азил на кој барањето за признавање на право на азил не му е решено во период од една година, по истекот на периодот од една година; и контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и невладини хуманитарни организации заради давање на правна помош во постапката за признавање право на азил“ (член 48 став 1).

- „Министерството за труд и социјална политика за правата наведени во ставот 1 на овој член ги известува барателите на право на азил во писмена форма на јазик за кој разумно може да се претпостави дека го разбираат или во усна форма со помош на преведувач“ (член 48 став 2);

- „Министерството за труд и социјална политика се грижи за обезбедување на средства за издржување и здравствена заштита на барателите на право на азил, додека се наоѓаат во Прифатниот центар или друго место за сместување определено од ова министерство“ (член 48 став 3);

- „На признаениот бегалец му се обезбедува сместување, согласно со принципот на локално учество, преку давање соодветен стан на користење или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, до обезбедување на средства за својата егзистенција, но најдолго две години од денот на доставувањето на решението за признавање на статус на признаен бегалец“ (член 52 став 1);

- „Министерот за труд и социјална политика ги пропишува критериумите и начинот за користење на соодветен стан за сместување или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување на признаениот бегалец“ (член 52 став 2);

- „Во случај на масовен прилив на лица кои непосредно доаѓаат од држава во која нивните животи, безбедност или слобода се загрозени со војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со насилство или масовно кршење на човековите права, Владата може да им даде привремена заштита“ (член 62 став 1);

- „Владата периодично го преиспитува постоењето на околностите од став 1 на овој член и одлучува за продолжување на привремената заштита (член 62 став 2);

Од изнесените законски одредби произлегува дека странец или лице без државјанство (1) како поединец, може да бара признавање на право на азил и (2) при масовен прилив на тие лица, може да им се даде привремена заштита. Притоа, кога се бара признавање на право на азил во Република Македонија: (а) постапката ја спроведува и одлучува во прв степен Министерството за внатрешни работи преку Секторот за азил, (б) про-

тив одлуката на Министерството за внатрешни работи барателот има право на управен спор пред надлежниот суд, (в) до донесување на конечна одлука барателот има права определени во Законот кои му се обезбедуваат преку Министерството за труд и социјална политика, а (г) на лицата на кои им е признаено право на азил со одлука на Министерството за внатрешни работи, односно кои стекнале статус на признаен бегалец, преку Министерството за труд и социјална политика им се обезбедува соодветен стан во општините или им се доделува парична помош, но најдолго две години. При масовен прилив на странци или лица без државјанство, пак, одлучува Владата на Република Македонија преку давање на привремена заштита и продолжување на привремената заштита, во зависност од тоа дали тие лица доаѓаат од држава во која им се загрозени нивните животи, безбедност или слобода поради војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт со насилство или масовно кршење на човековите права.

Имајќи ги предвид севкупно изнесените правни правила во врска со положбата на мигрантите, Судот утврди дека нивниот статус е во надлежност на државната власт и тоа законодавна власт (законодавецот ги утврдува условите за странците и лицата без државјанство – член 29 од Уставот), извршна власт (Влада на Република Македонија, Министерство за внатрешни работи и Министерство за труд и социјална политика го спроведуваат Законот за азил и привремена заштита) и судска власт (управен суд обезбедува судска заштита против првостепена одлука на Министерството за внатрешни работи во врска со признавање на право на азил).

Со оглед на тоа дека (1) положбата на мигрантите како странци или лица без државјанство кои дошле на територијата на Република Македонија е уредена со закон, врз основа на членот 29 од Уставот, (2) на начин што таа материја е во надлежност на органите на државната власт, како и дека (3) положбата на мигрантите не е прашање од локално значење за да може на локално ниво да се иницира и организира референдум за непосредно изјаснување на граѓаните, Судот утврди дека Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, бр.09-1620/1, донесена од Советот на Општина Кочани на 31 август 2017 година, не е во согласност со наведените одредби од Уставот на Република Македонија, Европската повелба за локалната самоуправа, Законот за локалната самоуправа, Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните и Законот за азил и привремена заштита.

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер Ајдари, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.

У. бр. 129/2017  
3 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
Никола Ивановски, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018193